

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (13) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 11 февруари 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ

за усвојување на приговор

1. Приговорот на Катерина Дејкоска од Охрид УП2 09-232/20 од 1 декември 2020 година против Решение за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-181 од 7 мај 2020 година СЕ УСВОЈУВА.
2. Решението за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-181 од 7 мај 2020 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Електродистрибуција да издаде Решение за согласност за приклучување согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Катерина Дејкоска од Охрид до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-232/20 од 1 декември 2020 година против Решение за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-181 од 7 мај 2020 година издадено од КЕЦ Охрид, за побарана промена од монофазен во трофазен приклучок.

Според Електродистрибуција, постоечката мрежа е во туѓа сопственост и поминува низ приватни имоти и е непристапна. Барателот треба да достави изјава од сопствениците на нисконапонската мрежа за согласност.

На 12 јануари 2021 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која беше заклучено Електродистрибуција да достави GIS скица со вцртан објект, нисконапонска мрежа и потенцијални баратели на приклучок во околината, при што на 1 февруари 2021 година бараната документација беше доставена.

На седницата одржана на 3 февруари 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-232/20 од 1 декември 2020 година со прилог:

- Известување за некомплетна документација од 30 април 2020 година
- БСП-1 образец од 27 април 2020 година
- 2. Одговор на Приговор од 29 декември 2020 година
- 3. Дополнително доставена документација:
 - GIS скица
 - Решение за отфрлање бр. 11-181 од 7 мај 2020 година на КЕЦ Охрид
 - Имотен лист бр. 672 за КП бр. 92/3, КО Сливница

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 232/20
11 февруари 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски